

Пророците во Радио Тетово (А.И. и Л.М.) се смилувале и по 4 месеци исплатиле една плата во кеш. Причината за ова вработените не ја знаат.

А.И. и Л.М. (студент-прва година) поделиле "помош" за вработените. На дел од вработените на рака им биле исплатени по 5.000-6.000 денари, наместо редовно преку ТТК Банка (зголемени за 4.000-5.000 денари плус платени придонеси). За разлика од нив, менаџерите си поделиле плати од 4 до 5 пати поголеми, односно од 20.000 до 30.000 денари.

Тоа го направиле за да се одбегне плаќањето на придонесите за пензиско и за здравствено осигурување. За тоа некој треба да одговора, особено менаџерите и сметководителот, ако имало пари за тоа. Па, така останува овие институции да поднесат пријави за Радио Тетово, а одговорните да го платаат "борчот".

Инспекторите да проверат како некои луѓе во 2005 и во 2006 година биле отпуштени од работа (под нејасни околности), без да се регулираат платата и придонесите. Надлежните органи да про-

# ПОСЛЕДНИТЕ ПРОРОЦИ ВО РАДИО ТЕТОВО СЕ СМИЛУВАЛЕ

верат во Општина Тетово и во Радио Тетово како е можно парите од Општината за вработените во Радио Тетово да завршат кај лица од Управниот одбор. Да се провери и завршната сметка од Радио Тетово, која беше доставена до Советот, која има многу фантазми.

Во 2005/06 година, во Радио Тетово се вршела исплата на патни трошоци, но пари не добиле сите кои патуват до работното место. Наводно, месечно за патни трошоци добивале по 900 денари (напомена не сите). На дел од вработените им се давале кеш пари, што е спротивно на законот. Добивале исхрана, телефон, картици за мобилни телефони, разлики во плата, а имало оттуѓување на имот и на опрема и злоупотре-

ба на пари од кирија и од реклами. Имало и употреба на службено возило за блокади на патишта, во политички цели итн. Како е можно институциите да не знаат за хаосот во Радио Тетово?

Зашто, ако комуната не е заинтересирана за Радио Тетово, не ангажира консултанти за негова најдобра трансформација, па тоа не е нивно. На седница на Советот на Општина Тетово, директорот А.И. кратко кажал дека финансиската состојба е лоша и дека ќе се намали бројот на вработени. Повторно има злоупотреба на пари за материјални трошоци - а никој не одговара.

Неисплатени се плати за 9 месеци??? Вработените не знаат кој од нив редовно прима плата и колку, а кои не. Директорот на Радио Тетово А.И. не одговорил зошто некои примале, а некои не примале плати. Кои биле критериумите, дали некој посебно се покажал или бил важен само својот џеб и коалицијата.

**Али Алиу,  
Тетово**



Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

